

ИЗВЕШТАИ И ПОДАТОЦИ

Согласно Одлуката за објавување извештаи и податоци од страна на банката (Службен весник на РМ 134/2007), со состојба на 31.12.2009 година ги објавуваме следните извештаи и податоци:

Податоци за штедилницата

Штедилницата “Пеон” работи врз основа на Решението бр. 02-14/126-96 од 10.06.1996 година издадено од Гувернерот на Народна банка на РМ. Со Решението е одобрено штедилницата да ги врши следните работи:

- прибирање на штедни влогови од физички лица;
- одобрување на кредити на физички лица;
- одобрување на кредити на правни лица преку банка.

Со Решение бр. 1073/6882-III од 05.12.1996 година издадено од Гувернерот на Народна банка на РМ на штедилницата вПеонги се дозволува да врши менувачки работи во свое име и за своја сметка.

Со решение бр. 02-14/297-97 од 21.10.1997 година делокругот на работи на штедилницата е проширен со следните дејности:

- земање на кредити од банки и штедилници;
- давање на кредити на банки и штедилници;
- директно кредитирање на правни лица во висина до 30% од гарантниот капитал на штедилницата;
- економско-правен консалтинг.

Називот на штедилницата е: Штедилница вПеонг д.о.о. Струмица.

Седиштето на штедилницата е во Струмица на бул. вМаршал Титог бб.

Во моментот штедилницата ги врши следните дејности:

- прибирање на штедни влогови од физички лица;
- одобрување на кредити на физички лица;
- директно кредитирање на правни лица;
- менувачко работење.

Во моментот нема изречена забрана или ограничување од страна на гувернерот за обавување на некоја од дејностите кои со решенијата се одобрени.

Податоци за структурата на уделите

Штедилницата има статус на друштво со ограничена одговорност, Орган на управување на друштвото е Собирот на содружници кој го сочинуваат два члена:

- Убавка Заева од Струмица, ул. вМара Минановаг бр. 14 со учество од 99,95% во вкупниот број на удели,
- Катерина Бојовиќ Заева, ул. вМара Минановаг бр. 14 со учество од 0,05% во вкупниот број на удели.

Податоци за сопствените средства и за адекватноста на капиталот на штедилницата

(На ова место ќе се вметнат обрците СС, АКБ и АПКР)

Извештај за сопствените средства

со состојба на датум: 31.12.2009

	Опис	Износ
A	ОСНОВЕН КАПИТАЛ	0.00
	Уплатени и запишани обични и некумулативни приоритетни акции и премија по овие акции	36,000.00
A01		0
		36,000.00
A01.1	Номинална вредност	0
A01.1.1		36,000.00
1	Номинална вредност на обични акции	0
A01.1.2		
2	Номинална вредност на некумулативни приоритетни акции	0.00
A01.2	Премија	0.00
A01.2.1		
1	Премија од обични акции	0.00
A01.2.2		
2	Премија од некумулативни приоритетни акции	0.00
A02	Резерви и задржана добивка или загуба	7,103.00
A02.1	Резервен фонд	7,103.00
A02.2	Задржана добивка	0.00
A02.3	Акумулирана загуба од претходни години	0.00
A02.4	Тековна добивка	0.00
A02.5	Нереализирана загуба од сопственички хартии од вредност	0.00
A03	Позиции како резултат на консолидација	0.00
A03.1	Малцинско учество	0.00
A03.2	Резерви од курсни разлики	0.00
A03.3	Останати разлики	0.00
A04	Одбитни ставки	0.00
A04.1	Загуба од крајот на годината или тековна загуба	0.00
A04.2	Сопствени акции	0.00
A04.3	Нематеријални средства, вклучувајќи го ревалоризацискиот вишок	0.00
A04.4	Нето-негативни ревалоризациски резерви	0.00
A04.5	Разлика меѓу висината на потребните посебни резерви за потенцијални загуби и издвоените посебни резерви	0.00
A04.6	Износ на неиздвоена исправка на вредност и посебна резерва како резултат на сметководствено доцнење	0.00
		43,103.00
A05	Обични акции, резерви и задржана добивка и одбитни ставки	0
A06	Износ на останати позиции кои можат да се вклучат во основниот капитал	0.00
		43,103.00
AI	ОСНОВЕН КАПИТАЛ	0
B	Дополнителен капитал И	0.00
	Уплатени и запишани кумулативни приоритетни акции и премијата по овие акции	
B07		0.00
B07.1	Номинална вредност	0.00
B07.2	Премија	0.00
B08	Ревалоризациски резерви	0.00

B09	Хибридни капитални инструменти	0.00
B10	Субординирани инструменти	0.00
B11	Износ на субординирани инструменти кои можат да бидат дел од дополнителниот капитал И	0.00
ВII	КАПИТАЛ И	0.00
С	Одбитни ставки од основен капитал и дополнителен капитал И	0.00
	Вложувања во капитал на други банки или финансиски институции кои изнесуваат над 10% од капиталот на тие институции (освен институциите од реден бр. 14)	0.00
C12	Вложувања во субординирани и хибридни капитални инструменти и други инструменти на институциите од реден бр. 11	0.00
C13	Збиен износ на вложувања во капиталот, субординираните и хибридните инструменти и други инструменти кој надминува 10% од (И+ИИ)	0.00
C14	Директни вложувања во капиталот на друштва за осигурување и реосигурување и на друштва за управување со пензиски фондови	0.00
C15	Вложувања во финансиски инструменти издадени од друштвата од реден бр. 14 кои се вклучуваат во нивниот капитал	0.00
C16	Износ на надминување на лимитите за вложувања во нефинансиски институции	0.00
C17	Позиции како резултат на консолидација (негативни износи)	0.00
C18		0.00
СIII	ОДБИТНИ СТАВКИ	0.00
		43,103.0
СIV	Основен капитал по одбитни ставки	0
СV	Дополнителен капитал И по одбитни ставки	0.00
D	ДОПОЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ИИ	0.00
D19	Субординирани инструменти од дополнителен капитал ИИ	0.00
D20	Дополнителен капитал И и ИИ	0.00
D21	Дозволен износ на дополнителен капитал И и ИИ	0.00
D21.1	Дополнителен капитал И	0.00
D21.2	Дополнителен капитал ИИ	0.00
		38,681.0
D22	Вишок на основен капитал	0
		58,021.0
D22.1	Вишок на основен капитал (150%)	0
		96,702.0
D22.2	Вишок на основен капитал (250%)	0
D23	Дозволен износ на дополнителен капитал ИИ	0.00
E	Сопствени средства	0.00
		43,103.0
EVII	Основен капитал	0
EVIII	Дополнителен капитал И	0.00
EX.0	Дополнителен капитал ИИ	0.00
		43,103.0
EX.1	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА	0

Извештај за стапката на адекватност на капиталот

со состојба на датум: 31.12.2009

Р.Б. 1	Опис 2	Износ 3
A.I	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД КРЕДИТНИОТ РИЗИК	
		55,987.3
A01	Билансна актива пондерирана според кредитниот ризик	0
A02	Вонбилансна актива пондерирана според кредитниот ризик	0.00
		55,987.3
A03	Актива пондерирана според кредитниот ризик (1+2)	0
A04	Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик	4,478.98
B.II	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ВАЛУТНИОТ РИЗИК	
B05	Агрегатна девизна позиција	0.00
B06	Нето-позиција во злато	0.00
B07	Капитал потребен за покривање на валутниот ризик	0.00
B08	Актива пондерирана според валутниот ризик	0.00
C.III	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ДРУГИ РИЗИЦИ	
C09	Капитал потребен за покривање на ризик од промена на цените на стоките	0.00
C10	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици (10.1+10.2+10.3+10.4+10.5+10.6+10.7+10.8)	0.00
C10.1	Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во должнички инструменти	0.00
C10.2	Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во должнички инструменти	0.00
C10.3	Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во сопственички хартии од вредност	0.00
C10.4	Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во сопственички хартии од вредност	0.00
C10.5	Капитал потребен за покривање на ризик од порамнување/испорака	0.00
C10.6	Капитал потребен за покривање на ризик од другата договорна страна	0.00
C10.7	Капитал потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност	0.00
C10.8	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици од позиции во опции	0.00
C11	Капитал потребен за покривање на другите ризици (9+10)	0.00
C12	Актива пондерирана според други ризици	0.00
		55,987.3
D.IV	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИ (3+7+12)	0
D13	Капитал потребен за покривање на ризиците	4,478.98
		43,103.0
E.V	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА	0
F.VI	АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (В/ИВ)	0.77

Извештај за актива пондерирана според кредитниот ризик

со состојба на датум: 31.12.2009

Опис	Сметково дствена вредност	Посе бна резе рва	Нето изно с 5=(3- 4)	Пон дер	Пондер иран износ 7=(5*6)	
1	2	3	4	6	7=(5*6)	
A						
0			8,694			
1	Парични средства, злато и депозити кај НБРМ	8,694.00	0.00	.00	0.00	0.00
A	Побарувања од НБРМ и побарувања					
0	обезбедени со хартии од вредност издадени од			446.0		
2	НБРМ	446.00	0.00	0	0.00	0.00
A	Побарувања од РМ и побарувања обезбедени					
0	со неотповикливи, безусловни гаранции					
3	плативи на прв писмен повик и хартии од					
	вредност издадени од страна на РМ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	Побарувања од Европската централна банка и					
0	од владите и централните банки на земјите -					
4	членки на Европската унија, Швајцарија,					
	Канада, Јапонија, Австралија, Норвешка и					
	САД, како и побарувања обезбедени со					
	неотповикливи, безусловни гаранции плативи					
A	на прв писмен повик и хартии од вредност					
0	издадени од Европската централна банка и од					
4	владите на овие замји или нивните централни					
	банки	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	Побарувања од мултилатерални развојни					
0	банки и побарувања обезбедени со					
5	неотповикливи, безусловни гаранции и хартии					
	од вредност издадени од овие банки	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	Побарувања обезбедени со паричен депозит					
0	или парични средства во депо, до износот на					
6	паричниот депозит, односно паричните					
	средства во депо	127.00	32.00	95.00	0.00	0.00
A	Сите активни билансни позиции кои се					
0	одбитни ставки од сопствените средства или					
7	нивните компоненти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	Побарувања покриени со друг вид					
0	обезбедувања дадени од РМ , Европската					
	централна банка, владите и централните банки					
A	на земјите - членки на Европската унија,					
0	Швајцарија, Канада, Јапонија, Австралија,					
8	Норвешка и САД, освен побарувањата за кои				20.0	
	важи пондер на ризичност 0%	0.00	0.00	0.00	0	0.00
A						
0			138.0	429.0	20.0	
9	Побарувања обезбедени со злато	567.00	0	0	0	85.80
A	Побарувања од првокласни банки и				20.0	
1	побарувања обезбедени со неотповикливи,	0.00	0.00	0.00	0	0.00

0	безусловни гаранции и хартии од вредност издадени од овие банки					
	Побарувања од домашни и странски банки кои не влегуваат во групата на првокласни банки, со резидуална рочност до една година и побарувања со резидуална рочност до една година обезбедени со неотповикливи,				20.0	
A	1 безусловни гаранции и хартии од вредност издадени од овие банки	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	Побарувања покриени со друг вид обезбедувања дадени од мултиратерални развојни банки, освен побарувањата за кои важи пондер на ризичност 0%				20.0	
A	1 побарувања од државните фондови и државните агенции во РМ и побарувања обезбедени со неотповикливи, безусловни гаранции и хартии од вредност издадени од овие субјекти				50.0	
A	3 Побарувања по станбени кредити кои се целосно обезбедени со хипотеки на станбени објекти во кои живее или ќе живее комитентот, или кои комитентот ги издава под наем за живеење	1,993.00	32.00	1,961.00	50.0	980.50
A	1 Побарувања од регионалните или локалните власти на земјите - членки на Европската унија, Швајцарија, Канада, Јапонија, Австралија, Норвешка и САД	0.00	0.00	0.00	50.0	0.00
A	1 5 Земјиште, недвижности и опрема	1,625.00	0.00	1,625.00	100.00	1,625.00
A	1 6 Вложувања во капиталот, субординираните инструменти и хибридни инструменти и други вложувања во капиталот на други банки и финансиски институции	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
A	1 Долгорочни побарувања од банки кои не се вклучени во побарувања за кои важи пондер на ризичност 20%	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
A	1 Побарувања по основ на кредити, камати и други побарувања освен побарувањата за кои важат пониските пондери на ризичност	81,314.00	30,734.00	50,580.00	100.00	50,580.00
A	2 Останата неспомната актива	2,716.00	0.00	2,716.00	100.00	2,716.00
A	2 Искористени пречекорувања по тековни сметки (дозволен и недозволен) и искористани кредити по кредитни картички	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00
				66,546.00		
AI	Вкупна актива (1 до 20)	97,482.00		6.00		
AI	Вкупна билансна актива пондерирана според кредитниот ризик (1 до 20 од Колона бр. 7)					55,987.30
AI	Вкупна вонбилансна актива пондерирана според кредитниот ризик (реден број II ЦВИИ од Образец АПКРВ-1)					0.00
AI						55,987.30
V	Вкупна актива пондерирана според кредитниот ризик (III+IIII)					30

Податоци за процесот на управување со ризиците

Процесот на управување со ризиците е сообразен со бројот на дејностите што ги обавува, обемот на работа, географската дистрибуција на изложеноста, бројот на вработените и фактот дека дејноста се обавува само на една локација.

Орган кој се грижи за управување со ризиците во штедилницата е Собирот на содружници. Службата за внатрешна контрола во плановите за работа предвидуваат и контрола на документите и постапките за заштита од ризици. Управителот ги следи прописите кои ја регулираат проблематиката за управување со ризиците и нивната имплементација во секојдневното работење.

Заради постигнување на адекватна успешност и ефикасност во управувањето со ризиците Собирот на содружници има усвоено соодветни Политики и Процедури:

1. Кредитни процедури;
2. Политики и процедури за управување со кредитниот ризик;
3. Политики и процедури за управување со ликвидносниот ризик;
4. Политика и процедури за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности;
5. Политика и процедури за распоредување на билансните позиции во портфолио за тргување и портфолио на банкарски активности;
6. Политика за одржување на сопствените средства;
7. Политика и процедури за идентификување и следење на поврзаноста на клиентите на штедилница вПеонг и на клиентите поврзани со нив;
8. Политика на управување со ризик од концентрација на изложеноста;
9. Процедури за следење на изложеноста кон поединечно лице;
10. Процедури за чување на преземено злато, девизи и други вредносни предмети;
11. Основни принципи за управување со оперативниот ризик;
12. Основни принципи и постапка на стрес-тест анализата.

- Опис на политиката за вршење на исправка на вредноста и за издвојување на посебна резерва

Политиката за вршење на исправката на вредноста и за издвојување на посебна резерва е уредена во Политиките и процедурите за управување со кредитниот ризик, која е донесена врз основа на Одлуката за управување со кредитниот ризик (Службен весник на РМ бр.17/2008). Кредитната изложеност се категоризира, во зависност од уредноста во сервисирањето на обврските, обезбедувањето на кредитот и евентуално други елементи, во категории од ВАг до ВДг. За секоја категорија пропишани се соодветни проценти за пресметка на исправка на вредноста кои се користат при пресметките. Техниката за пресметка на исправка на вредноста е опишана во Политиките И процедурите за управување со кредитниот ризик

- Износот на изложеноста на кредитен ризик пред и по извршената исправка на вредноста, односно по издвосената посебна резерва

Со состојба на 31.12.2009 година кредитната изложеност на штедилницата пред извршената исправка изнесуваше 84.112 илјади денари. Пресметаната исправка на вредноста изнесуваше 31.174 илјади денари. Кредитната изложеност после извршената исправка на вредноста изнесуваше 52.938 илјади денари.

- Просечната изложеност на кредитен ризик за периодот за кој се објавува и изложеноста по одделни категории на ризик

Просечната изложеност на кредитен ризик за 2009 година пред извршената исправка на вредноста изнесува 81.257 илјади денари, просечната исправка на вредноста 31.659 илјади денари, а просечната кредитна изложеност после извршената исправка на вредноста изнесува 49.598 илјади денари.

Во текот на 2009 година штедилницата не се соочуваше со изложеност од други категории на ризици

- Износот на достасаните кредити со состојба на 31.12.2009 година

Со состојба на ден 31.12.2009 година достасаните кредити изнесуваа вкупно 38.381 илјади денари. Од тој износ 37.391 илјади беа спорни побарувања.

- Географска изложеност на кредитниот ризик

Штедилницата одобрува кредити на правни и физички лица на територијата на Република Македонија.

- Секторска дистрибуција на изложеноста на кредитен ризик

Штедилницата одобрува кредити на правни и физички лица. Од 84.112 илјади денари, колку што беше кредитната изложеност на 31.12.2009 година, 20.360 илјади или 24% беа кредити на правни лица, а 63.752 или 76% беа кредити на физички лица.

- Резидуална договорна рочна структура

Од вкупна кредитна изложеност во износ од 84.112 илјади денари 67.867 илјади денари (80%) се со рок на доспевање до една година. Во овој износ влегуваат и доспеаните побарувања (нивниот износ е презентираан во една од претходните точки).

Износот од 16.245 (20%) илјади денари отпаѓа на кредитна изложеност со рок на доспевање над една година.

- Структура на изложеноста на кредитен ризик по дејности

Во една од претходните точки презентираано е дека кредитната изложеност на штедилницата е лоцирана во два сектора:

- а) Население 63.752 илјади денари;
- б) Правни лица 20.360 илјади денари.

Во секторот на население 61.824 илјади се потрошувачки кредити, а 1.928 илјади денари се станбени кредити.

Кај правните лица, по дејности, состојбата на кредитната изложеност е следната:

- а) Трговија 10.297 илјади денари
- б) Земјоделие 3.000 илјади денари
- в) Рударство 3.000 илјади денари
- г) Преработувачка индустрија 2.501 илјади денари
- д) Угостителство 180 илјади денари
- ѓ) Останати дејности 1.382 илјади денари

- Износ на реструктурирани побарувања

Во текот на 2009 година штедилницата изврши реструктурирање на една кредитна партија во износ од 984 илјади денари.

- Движење на исправката на вредноста

Заклучно со 31.12.2008 година штедилницата имаше издвоено резервација за ризични пласмани во износ од 19.166 илјади денари. Тој износ беше почетната состојба на исправката на вредноста во 2009 година. Во текот на 2009 година извршена е дополнителна исправка на вредноста во износ од 22.602 илјади денари. Во текот на годината извршено е ослободување на исправката на вредноста во износ од 10.594 илјади денари. На 31.12.2009 година исправката на вредноста изнесуваше 31.174 илјади денари.